


Ромска организација за мултикултурна  
афирмација  
**РОМА С.О.С.**  
Бр. 03-75/1  
: 26.10. 20 16 год.  
: Пиринска 32, ПРИЛЕП



***“Зајакнување на ромските деца и семејства во остварување на нивните права”***

### **Повик за ангажирање на консултант за**

*Подготовка на Основна Анализа за пречките во пристапот до парични права за деца од социјална заштита помеѓу ромските заедници во општините Прилеп, Битола, Штип, Куманово, Шуго Оризари и Ѓорче Петров*

**26 Октомври 2016, Прилеп**

## Позадина на проектот

Проектот “Зајакнување на ромските деца и семејства во остварување на нивните права” започна со реализација во јули 2016 година и е финансиски поддржан од канцеларијата на УНИЦЕФ – Скопје.

Проценката на УНИЦЕФ<sup>1</sup> од 2012 година во врска со системот на детски додаток во земјата, објави дека бројот на корисници на клучните права од детски додаток опаѓа брзо и дека овие бенефиции не стигнуваат до најсиромашните домаќинства со деца. Имено, бројот на семејства кои добиле детски додаток бележи намалување од 40% од 2008 до 2010 година. Со само еден од пет корисници меѓу најсиромашните 10% од населението, социјалната помош поврзана со децата не стигнува до оние кои се најмногу изложени на шок и ранливост. Главните недостатоци се идентификувани во тоа што луѓето се погрешно информирани за критериумите и дека процедурите за аплицирање се многу сложени и скапи.

Иако постои општ недостаток на информации за детски додаток и критериумите за остварување на правото споредено со други бенефиции, се чини дека постои поделба во однос на информирањето на луѓето кои живеат во урбаните центри и руралните области. Луѓето кои живеат надвор од главниот град се борат за да добијат информации и не се секогаш свесни за документација која е потребна и на тој начин повеќе се потпираат на ЦСР. Најчесто се работи за ромски семејства кои се изложени на постојана сиромаштија и сиромашните земјоделски семејства кои најчесто се погодени од природни катастрофи и ризици.

Со цел да се адресира погоренаведената проблематика, РОМА С.О.С. ќе спроведе кампања за јавно информирање за процесот за аплицирање и потребната документација за паричните права за деца. Јавната кампања ќе биде спроведена во општините Прилеп, Битола, Штип, Куманово, Шуто Оризари и Ѓорче Петров. За потребите на оваа кампања, консултантот ќе биде задолжен да изготви основна

---

<sup>1</sup>[http://www.unicef.org/tfymacedonia/UNICEF\\_Child\\_Benefits\\_MK\\_za\\_web\(1\).pdf](http://www.unicef.org/tfymacedonia/UNICEF_Child_Benefits_MK_za_web(1).pdf)

(baseline) анализа за моменталната состојба со користењето на паричните права за деца помеѓу ромските заедници во овие општини. Анализата ќе биде резултат на: анкета на ставовите на Центрите за социјална работа; и дискусии во фокус групи со потенцијални корисници на парични права за деца.<sup>2</sup>

Во рамките на оваа консултантска активност, ќе се очекуваат следните резултати:

- Подготовка на Методологија и алатки за спроведување на основната анализа,
- Спроведување на истражување (деск-топ истражување, длабински интервјуа и фокус групи со Роми, анкета на Центрите за социјална работа),
- Подготовка на Основна Анализа,
- Редовна консултација и комуникација со проектниот тим од здружението РОМА С.О.С.
- Организирање на координативни средби со проектниот тим,
- Координација и соработка со локалните партнер организации, вклучени во реализација на проектот во таргетираните општини, кои ќе понудат логистичка поддршка.<sup>3</sup>

## **Временска рамка**

Ќе биде ангажиран еден консултант со вкупно 30 дена консултациски ангажман, почнувајќи од 09.11.2016 година.

---

<sup>2</sup> Пораките за комуникација и сите ПР материјал ќе бидат развиени во соработка со Министерството за труд и социјална политика и ПР агенција идентификувана од страна на УНИЦЕФ.

<sup>3</sup> Баирска Светлина – Битола, ЛИЛ – Ѓорче Петров, АМБРЕЛА – Шуто Оризари, ДАЈА – Куманово, ЗМОЧП – Штип.

### **Квалификации на кандидатите**

- Високо образование, правни или социјални науки,
- Искуство во пишување на студии и/или општествени истражувања мин. 3 години,
- Искуство во користењето на техники за прибирање и анализа на податоци,
- Претходно искуство со работење во ромските заедници и со локални институции, ќе се смета за предност.

### **Начин на аплицирање**

Апликациите треба да содржат:

- Резиме на кандидатите (CV).
- Мотивационо Писмо
- Понуда за цена на услугата изразена во денари за еден консултантски ден, како и вкупна цена.

Понудите да се достават на емаил: [snesime@yahoo.com](mailto:snesime@yahoo.com) (Несиме Салиоска, проектен координатор) и до [klimentina@romasosprilep.org](mailto:klimentina@romasosprilep.org) (Климентина Ѓорѓиоска, проектен асистент) во ПДФ заклучен формат најдоцна до 02 ноември 2016 година.